

УПАТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА .NET ТОКЕН

Доколку Вашиот дигитален сертификат е запишан на .Net токен (dotNet токен) тогаш потребно е да инсталирате:

1. Библиотека за работа со Gemalto .Net токен
2. Драјвери за работа со Gemalto .Net токен


Во продолжение детално упатство за инсталација.

1. Инсталација на библиотека за Gemalto .Net токен


За работа со Gemalto .Net токен потребно е да го инсталирате софтверот **IDGo800_PKCS11_Library** поставен на следниот линк:

http://www.24x7.com.mk/Downloads/Drivers/Gemalto/IDGo800_PKCS11_Library.msi


Инсталацијата започнува со прозорец како на сликата подолу со избирање на копчето **Next**:




Се појавува информација со договор за лиценца, се избира “I accept the terms in the license agreement” и одберете **Next** за да продолжите со инсталација:



Кликнете **Next**, а потоа **Install**:



За крај на инсталацијата, изберете **Finish**:



2. Инсталација на драјвери за Gemalto .Net токен

Во зависност од типот на оперативниот систем на Вашиот компјутер (32 или 64-битен оперативен систем), потребно е да се инсталира соодветниот софтверски пакет на **IDGo800Minidriver**.

Проверката на типот на оперативен систем се прави на следниов начин:

Со десен клик на иконата **Computer** или **My Computer**, се одбира **Properties**, во **System Type** се наоѓа информацијата за типот на оперативниот систем:

- 32-bit Operating System
или
- 64-bit Operating System

Напомена: Microsoft повеќе не нуди официјална поддршка на Windows XP оперативниот систем, и поради тоа Банката не може да гарантира за успешна инсталација на токенот.

Драјвери за Gemalto .Net токен, можете да ги инсталирате од еден од следниве линкови:


За 32-битен оперативен систем:

http://www.24x7.com.mk/Downloads/Drivers/Gemalto/IDGo800_Minidriver_32.msi

За 64-битен оперативен систем:



http://www.24x7.com.mk/Downloads/Drivers/Gemalto/IDGo800_Minidriver_64.msi

Кликнете **Run** за да започне инсталацијата, па потоа **Next**:



Доколку се согласувате со договорот за лиценца, одберете "I accept the terms in the license agreement",

Упатство за инсталација на .NET Token
потоа кликнете на **Next**, па потоа на **Install**:



По успешно извршената инсталација се појавува следново прозорче, се клика **Finish** за крај на инсталацијата.

